

SLU@BEN GLASNIK

NA OPŠTINA VASI LEVO

Broj 8

God. XXII

19 Juni 2019 g.

primerokot e besplatn

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Sodržina:

21-та седница

1. 2018
.....03
2. “ 2016-2018 ”04
3. **Заклучок за усвојување на Финансиски извештај на ЈП „Турија“ за првото тромесечие за 2019 година од 01.01.2019 до 31.03.2019 година.....04**
4. **Заклучок за усвојување на 2019 01.01.2019 31.03.2019 (- 1).....05**
5. **Заклучок за усвојување на 01.01.2019 31.03.2019 (- 2).....06**
6. **Заклучок за усвојување на 01.01.2019 31.03.2019 (- 3).....06**
7. “ ”07

8.		08
9.	-	08
10.	-	10
	-	10
	. . .1596	1709	.
11.		10
12.		Ловечко Друштво " Фазан "	
	Василево.....		11
13.		Македонска Православна Црква –	
	Охридска Архиепископија , храм „ св.Наум Охридски "	с.Чанаклија.....	12
14.		Џамиски одбор с.Градошорци.....	12
15.		Црковниот одбор при храмот „ св.Ѓорѓи "	
	од с.Пиперево.....		13
16.		Ванчо Карчев од с.Пиперево.....	13
17.		14
18.	.2.....		15
19.	2019	15
20.	-	15
21.	-	16

8/06	.05/02) 9/10)	39	50 1	1	3	((. 4/03,
------	------------------	----	---------	---	---	---	---	---------

2018

13.06.2019 2018

.08-821/2
13.06.2019 .

..

13.06.2019	.05/02) . 4/03, 8/06 9/10),	21	36 1	1	31	7	((
------------	-----------------------------------	----	---------	---	----	---	---	---

2018

1

2018 .

2

.08-821/1
13.06.2019 .

..

3	.05/02)	50	1	(39	(1 9/10)	. 4/03, 8/06
---	---------	----	---	---	----	---	------------	--------------

2

36 1

7

.05/02), 32 (

2019

01.01.2019 31.03.2019

(“

“ . 61/2004; 96/2004; 22/2007; 67/2007; 156/2009; 47/2011; 192/2015; 209/2018)

3

21

(. 4/03, 8/06 9/10),

13.06.2019

2019

31.03.2019

01.01.2019
(-1)

.08-823/1
13.06.2019 .

1

01.01.2019 31.03.2019

(-1).

2

50 1

3

.05/02) 39 (

1

01.01.2019 31.03.2019

(-1).

3

(9/10)

2019

01.01.2019 31.03.2019
(-1)

.08-824/1
13.06.2019 .

2019

01.01.2019 31.03.2019

(-1)

13.06.2019

50 1

3

.05/02) 39 (

.08-824/2
13.06.2019 .

1

(4/03, 8/06 9/10)

01.01.2019 31.03.2019

(-2)

3

01.01.2019 31.03.2019 (-2)

01.01.2019 31.03.2019 (-2)

13.06.2019

.08-825/1
13.06.2019 ..08-825/2
13.06.2019 .

50 1

3 (.05/02) 39

1

(4/03, 8/06
9/10)

7 36 1 (.05/02), 32

(“ . 61/2004; 96/2004; 22/2007; 67/2007;
156/2009; 47/2011; 192/2015; 209/2018)
21

(4/03, 8/06
9/10),

13.06.2019 ,

01.01.2019 31.03.2019
(-3)

01.01.2019 31.03.2019 (-3)

13.06.2019

01.01.2019 31.03.2019
(-2)

1

.08-826/2
13.06.2019 .

(-2) 01.01.2019 31.03.2019

2

7

36 1 (.05/02), 32

(“ . 61/2004; 96/2004; 22/2007; 67/2007;

156/2009; 47/2011; 192/2015; 209/2018)

21

“ ”

(. 4/03, 8/06
9/10),

13.06.2019

01.01.2019 31.03.2019
(-3)

.08-827/2
13.06.2019 .

1

36 1

1

.05/02) 21

31.03.2019

(-3)

01.01.2019

1 43

(
8/06 9/10),

. 4/03,

2

13.06.2019

31.03.2019

(-3)

01.01.2019

”

“

3

1

”
:

“

2

”
:

“

.08-826/1
13.06.2019 .

-

3

50 1

“.”

3

.05/02) 39

1

(. 4/03, 8/06
9/10)

.08-827/1
13.06.2019 .

3
 50 1
 (.05/02) 39
 1
 (.08-828/1
 9/10) . 4/03, 8/06 13.06.2019 .

3
 50 1
 (.05/02) 39
 1
 (.08-828/1
 9/10) . 4/03, 8/06

13.06.2019

.08-828/2
 13.06.2019 .

 36 1
 1 (.05/02), 21
 1 43 117
 (.08-829/2
 4/03, 8/06 9/10),
 13.06.2019

-
 -
 13.06.2019
 .08-829/2
 13.06.2019 .

 47 2
 1 (.05/02), 21
 . 4/03, 8/06 9/10),
 13.06.2019

2
 2 1,
 8 1, 20, 34- , 34-
 2, 40 4, 114 115.

3
 1
 2 1
 e
 " " :
 " "

4
 " " " "

2

”

8, I IO

”

” ”

:

”.

”

3()

6

”

III

—

”.

40 4

3

”

,

III

”

”

:

20

”

3

”

” ”

:

” ()

:

”.

7

,

IX

114

”

”.

”

”

:

4

”

,

III

34—

”

”

” ”

:

“

”.

8

,

IX

115

”.

5

”

”

:

”

O

,

III

”

34 —

2

”

”

:

”

,

”.
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 190/17),
2

9

”.

(“
“ .56/11, 162/12, 95/13, 109/14
64/15),

13.06.2019 ,

.08-829/1
13.06.2019 .

Vrzo osnovana -l en 50 stav 1 to-ka 3

od 50 1 3

. . .1596 1709

.05/02) 39 (1

. 4/03, 8/06 9/10)

1

. . .1596 1709

. . .1596 1709

.69.

2

. . .1596 1709

13.06.2019 .

.08-830/1
13.06.2019 .

.08-830/2
13.06.2019 .

50 1

3

.05/02) 39 (

15 36 1 (

1

. 4/03, 8/06

(.05/02) 21 (9/10)

1 (4/03, 8/06
9/10), 4 1

(,
“ 23/11, 54/11,

13.06.2019

.08-831/2
13.06.2019 .

1 36 1 ((21
.05/02) . 4/03,
1 43
(8/06 9/10),
13.06.2019 ,

1
10.000

2
1

3

2019

4

“ ”

.08-831/1
13.06.2019 .

3 50 1 ((39
.05/02) . 4/03, 8/06
1
(9/10)

.08-832/2
13.06.2019 .

1 36 1 ((21
.05/02) . 4/03,
1 43
(8/06 9/10),
13.06.2019 ,

13.06.2019

45.000

2

1 “ ”

3

2019

4

(
9/10)

. 4/03, 8/06

“ ”

.08-833/1
13.06.2019 .

—

“ . ’ ”

50 1

3

.05/02) (39

—

1

“ . ’ ”

. 4/03, 8/06

(
9/10)

13.06.2019

.08-833/2
13.06.2019 .

1

36 1

.05/02) (21

1 43

13.06.2019

(
8/06 9/10),

. 4/03,

.08-834/2
13.06.2019 .

13.06.2019

36 1

1

.05/02) (21

“ . ’ ”

“ . ’ ”

1 43

. 4/03,

1

8/06 9/10),

12.000

13.06.2019

—

“ . ’ ”

2

1

1

“ . ’ ”

“ . ’ ”

15.000

3

2

1

2019

4

3

.108. 1
15.000
2
1
2
1
3
2019
3
4
2019
“ ”
4
.08-836/1
13.06.2019 .

50 1
3 (39
1 .05/02)
(9/10) . 4/03, 8/06

.08-837/1
13.06.2019 .

50 1
3 (39
1 .05/02)
(9/10) . 4/03, 8/06

.2
13.06.2019 .

.08-837/2
13.06.2019 .

36 1
1 (21
1 43 .05/02)
(8/06 9/10), . 4/03,
13.06.2019 .

.08-838/2
13.06.2019 .

36 1
1 (21
1 43 .05/02)
(8/06 9/10), . 4/03,
13.06.2019 .

13.06.2019

:

. .2

1

12.000

2019

.2.

2

1

2019

(
.13/18)

.2

3

5 "

2 "

200

2019

600.000

o

200

600.000

4

“ ”

”

“

.08-838/1

13.06.2019 .

.08-839/1

13.06.2019 .

50 1

50 63

3 (39
.05/02)

” .5/02), 53 3

1

(9/10) . 4/03, 8/06

” .04/03,08/06 09/10)

:

2019

1.

2019

2.

13.06.2019

3.

.08-839/2
13.06.2019 .

36

” . 5/02) (,, 21

126

“ . 4/03, 8/06 (” 9/10),

(
. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,

150/15, 192/15, 27/16, 163/17 21/18),

17.05.2019

.09-667/1
20.05.2019 .

a

.09-659/1
17.05.2019 .

50	63
” .5/02),	53 (,, 3
” .04/03,08/06	(,, 09/10)

:

1.

20.05.2019

2.

45	
.32/05, 120/05	(51/11) 126
(.23/13, 12/14, 44/14, 144/14,	
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17	
21/18),	
20.05.2019	